



КејДимитарВлахов бр.21  
1000 Скопје  
РепубликаМакедонија  
тел.: +389 2 32 89 200  
факс: +389 2 32 24 611  
contact@aec.mk

Врз основа на член 24 став 1), точка 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации („Сл.весник на РМ“ бр. 39/14, 188/14, 44/15, 193/15, 11/18 и 21/18), на барање на корисникот, Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на ден 24.08.2018 година го донесе следното:

## РЕШЕНИЕ

### I

**СЕ ОТПОВИКУВААТ** одобренјата за користење на радиофреквенции во фиксна служба со следните евидентни броеви: 108551, 108554, 108341, 108343 и 108956 издадени од Агенцијата за електронски комуникации на Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП Оператор ДООЕЛ Скопје со адреса на Плоштад Пресвета Богородица бр. 1 во Скопје на негово барање.

### II

Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

### III

Ова решение е конечно

## Образложение

Агенцијата за електронски комуникации издаде одобренја за користење на радиофреквенции во фиксна служба со следните евидентни броеви 108551, 108554, 108341, 108343 и 108956 на Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП Оператор ДООЕЛ Скопје со адреса на Плоштад Пресвета Богородица бр. 1 во Скопје .

На 23.08.2018 година Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП Оператор ДООЕЛ Скопје со адреса на Плоштад Пресвета Богородица бр. 1 во Скопје , достави до Агенцијата за електронски комуникации барање за отповикување на горенаведените одобренја со број уп1-бр.0802-795.

Врз основа на горенаведеното, а согласно член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15,193/15, 11/18 и 21/18), се донесе решение како во диспозитивот.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова решение може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

Изготвено во Агенција за електронски комуникации  
Наш број: уп1-бр.0802-795  
Скопје,

**По овластување од Директорот,  
Игор Бојаџиев**

Доставено до:  
- странка  
- сектор за радиокомуникации  
- сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенции  
- сектор за финансии и сметководство  
- архива